



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 20 јули 1979

Скопје

Број 24

Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 12 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

330.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 13 јули 1979 година.

Бр. 08-1801

13 јули 1979 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги — пречистен текст („Службен весник на СРМ“, бр. 39/77; 42/77 и 41/78), во Тарифата за посебниот републички данок на промет, тарифните броеви 2 и 3 се бришат.

Забелешката од тарифниот број 2 станува забелешка на тарифен број 1.

Член 2

Досегашните тарифни броеви 4, 5 и 6 стануваат тарифни броеви 2, 3 и 4.

Член 3

Тарифниот број 7, кој станува тарифен број 5 се менува и гласи:

„Тарифен број 5

На меничните кредити се плаќа посебен републички данок на промет на услуги и тоа:

На износот на меничниот кредит во динари Динари

над	5.000	до 5.000	6
„	7.500	до 7.500	10
„	10.000	до 10.000	15
„	15.000	до 15.000	20
„	25.000	до 25.000	30
„	50.000	до 50.000	60
„	100.000	до 100.000	100
„	150.000	до 150.000	150

и за секои започнати 5.000 дин. над 150.000 дин. 15

ЗАБЕЛЕШКА:

1) посебниот данок на надоместите за услуги да се плаќа на износот на меничниот кредит во динари, а ако кредитот гласи во странска валута — се пресметува според курсот што важи во моментот на настанувањето на даночната обврска (купување на единствен меничен бланкет);

2) на мениците издадени од странство, а плативи во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, по кои е веќе платен данок, односно такса според странските прописи, да се плаќа посебниот данок на надоместите за услуги во износ од 10 динари на меничниот износ. Ако на таквите меници не е платен данок, односно такса според странските прописи, се плаќа данок според овој тарифен број;

3) по мениците издадени во странство, а плативи во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како даночен обврзник да се смета меничниот доверител, а посебниот данок на надоместите за услуги да се плаќа при откупот на меницата од домашната банка;

4) на мениците издадени во странство, а плативи во странство или во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, посебниот данок на надоместите за услуги да се плаќа според овој тарифен број, а ако по тие меници се бара интервенција на југословенските органи, без оглед дали на таквите меници веќе е платен данок или такса според странските прописи, па и во случаите од точка 2 од забелешката;

5) на мениците издадени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија посебниот данок на надоместите за услуги да се плаќа исклучиво со купување и употреба на единствените менични бланкети, и тоа во моментот на издавањето на меницата;

6) за меничниот кредит што го надминува износот од 150.000 динари, посебниот данок на надоместите за услуги претходно да се доплати според овој тарифен број на износот над 150.000 динари кај Службата на општественото книговодство, што ќе ја потврди таа доплата на меничниот бланкет пропишан за износот над 100.000 до 150.000 динари и врз него ќе ја означи новата менична вредност за која меничниот бланкет важи по извршената доплата на данокот;

7) за мениците што се издаваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, врз основа на меѓународни договори за кредитот и договори за кредитот што ги склучуваат домашни организации на здружениот труд со странски лица да не е задолжителна употребата на единствените менични бланкети. Таквата меница може да биде исполнета и на странски јазик, а посебниот данок на надоместите за услуги го наплатува домашната банка најдоцна при искупот на меницата;

8) за меничните кредити дадени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на општествени правни лица, како и за меничните кредити дадени за изградба на станови или за купување на новоизградени, а уште неуселени станови од организациите на здружениот труд што ги произведуваат за пазарот, посебниот данок на надоместот за услуги да се плаќа според овој тарифен број само со употреба на единствениот меничен бланкет определен за вредност од над 10.000 до

15.000 динари, без оглед на височината на меничниот кредит;

9) на мениците што се издаваат според одредбите од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), не се плаќа посебниот данок на надоместите за услуги“.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите од член 3 ќе се применуваат од денот на пуштањето во оптек на единствените менични бланкети.

331.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 9 јули 1979 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Теодорус Теодорус Фрерихш, од Деурне,
2. Михајло Андон Чешлароски, од Прилеп.

II

Изречената казна затвор во траење од 1 месец да се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Златка Бимбил Трифуновска, од Охрид.

III

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Илинка Горго Дојчиноска, од Прилеп,
2. Златка Кире Илиевска, од с. Конопница.

IV

Изречената казна затвор во траење од 3 месеца се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Живко Тодор Јанев, од Сарај.

V

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Благој Димче Трајковски, од с. Велимбегово.

VI

Изречената казна да им се намали за 1 година на:

1. Амза Емин Азири, од Скопје,
2. Михајло Васе Тасевски, од Скопје.

VII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор во траење од 1 година се замени со условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Владимир Васил Аврамовски, од Скопје.

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Павле Живко Арсов, од Штип,
2. Трајан Петко Цветковски, од Скопје.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна се замени со условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Пужа Алберт Јан, од с. Трубареве.

X

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-591

9 јули 1979 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

332.

Врз основа на член 61 б од Основниот закон за јавните патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65, 7/67 и 10/79), а во врска со член 16, точка 24 и член 18 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 7/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО, НАМЕНЕТ ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА

Член 1

Во Одлуката за определување висината на надоместокот од малопродажната цена на бензинот и плинското масло, наменет за изградба, реконструкција и одржување на патиштата („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78, 15/79 и 24/79), во член 1, точка 1 износот „1,792“ се заменува со износот „2,292“, а во точка 2 износот „1,300“ се заменува со износот „1,800“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 14 јули 1979 година.

Бр. 23-1484/1

12 јули 1979 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

333.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а во врска со точка 7 од Одлуката за начинот на формирањето на цените и за мерките на непосредната општествена контрола на цените на производителите и услугите од интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 19/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ НА ВЕСНИЦИТЕ „НОВА МАКЕДОНИЈА“, „ФЛАКА Е ВЛАЗНИМИТ“ И „БИРЛИК“

1. Во Одлуката за одредување на максималните цени на весниците „Нова Македонија“, „Флака е влазнимит“ и „Бирлик“ („Службен весник на СРМ“ бр. 5/77) во точка 1, алинеја 1, износот „3,00“ се заменува со „4,00“.

2. Во точката 1 по ставот 1 се додава нов став, кој гласи: „Цената на саботните броеви на весникот „Нова Македонија“, кои се третираат како ревијални броеви и се со додатен број на страници, изнесува 5,00 динари“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 24 јуни 1979 година.

Бр. 23-966/1
10 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

334.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Славко Гавриловски, раководител на служба во Стопанската комора на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1324/1
19 јуни 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

335.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на ставот 2 на точката 6 од член 46 од Самоуправната спогодба за заеднички критериуми и мерила за решавање на станбени прашања на работниците, склучена на 25 јануари 1978 година, меѓу основните организации на здружениот труд и работните заедници во состав на Работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членовите 15 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 јуни 1979 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на точката 6 од член 46 на Самоуправната спогодба за заеднички критериуми и мерила за решавање на станбени прашања на работниците, склучена на 25 јануари 1978 година меѓу основните организации на здружениот труд и работните заедници во состав на Работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на ставот 2 на точка 6 од член 46 на самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба со начелото на еднаквост, како и со начелото на единствениот југословенски пазар.

Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека во означената самоуправна спогодба

меѓу основите за утврдување редот на првенството при доделувањето станови е утврден и основот работен стаж. При тоа е утврдено дека во ставот 1 на точката 6 на член 46 од самоуправната спогодба се определени бодови за вкупниот работен стаж на работникот, а во оспорениот став 2 на оваа точка е определено покрај вкупниот работен стаж, за секоја помината година на работа во работната организација да се додава уште по 1 бод. Од оваа одредба се гледа дека при утврдувањето редот на првенството за добивање стан, по основот работен стаж се утврдуваат, во прв ред, бодови за вкупниот работен стаж на работникот, но притоа работниот стаж во работната организација се вреднува позасилено.

Согласно алинејата 3 на член 2 од Законот за здружениот труд правото на работа со општествени средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основа на остварувањето на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со средства за производство во општествена сопственост, работникот создава доход кој има општествен карактер. Дел од остварениот доход, односно дел од чистиот доход работниците во основните организации на здружениот труд издвојуваат во фондот за заедничка потрошувачка кој, покрај другото, го користат и за обезбедување станови на работниците. Работејќи пак и создавајќи доход со општествените средства, работникот стекнува и работен стаж кој исто така има општествен карактер, без оглед на тоа дали е стекнат во една или во различни организации на здружениот труд. Од друга страна, согласно начелото на еднаквост утврдено во алинејата 9 на став 3 на делот II од Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат, покрај другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Имајќи го предвид изнесеното Судов смета дека, од гледиштето на општествениот карактер на средствата за производство и на доходот што го создаваат работниците работејќи со тие средства, недопуштено е и создава нееднаквост меѓу работниците различното третирање на работниот стаж во распределбата на средствата за заедничка потрошувачка. Ваквото различно третирање на работниот стаж, според мислењето на Судов, се противи и на правниот и општествен карактер на социјалистичката општествена сопственост и може да значи еден вид групно-сопственички однос кон општествените средства.

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од самоуправната спогодба е предвидено позасилено вреднување на работниот стаж во работната организација во однос на вкупниот работен стаж на работникот Судов смета дека со тоа се создава нееднаквост меѓу работниците поради што оцени дека оспорената одредба не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

Судов исто така оцени дека оспорената одредба не е во согласност и со членот 91 од Уставот на СР Македонија затоа што, со различното третирање на работниот стаж се создава можност за попречување на слободното движење на работната сила со што се повредува начелото на единствениот југословенски пазар, чие остварување, согласно означената уставна одредба, се обезбедува и преку слободното движење на трудот и вработување на граѓаните под исти услови што важат во местото на вработувањето.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 3/79
14 јуни 1979 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

336.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Правилникот за критериуми и мерила за решавање на станбената проблематика на работниците на Основната организација на здружениот труд за ТТ врски — Меѓуградска од Скопје, донесен од работничкиот совет на основната организација на 18 јули 1978 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа на 7 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА Правилникот за критериумите и мерилата за решавање на станбената проблематика на работниците на Основната организација на здружениот труд за ТТ врски — Меѓуградска од Скопје, донесен од работничкиот совет на основната организација на 18 јули 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд за ТТ врски Меѓуградска од Скопје, на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. По повод на поднесена претставка, Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорениот правилник затоа што оцени дека основано може да се постави прашањето за неговата согласност со членот 23 од Уставот на СР Македонија и со членот 463 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов го утврди следново;

а) означениот правилник го донел работничкиот совет на основната организација на 18 јули 1978 година;

б) во членот 15 е определено дека основот работен придонес и добиени признанија ќе се вреднува на следниов начин: за стручност и залагање, на предлог на стручниот колегиум, комисијата доделува од 1 до 55 бодови, за научни трудови и иновации од областа на телекомуникациите се доделуваат од 1 до 10 бодови, за придонес за вклучување на нови системи во ТФ и ТТ мрежата од општ интерес за ПТТ исто така од 1 до 10 бодови и за залагање при вонредни состојби од 1 до 10 бодови.

в) во членот 16 исто така е предвиден распон во мерилото за основот конјуктурен кадар и кадар од посебен интерес и тоа од 5 до 40 бодови. Во правилникот не е определено што се подразбира под конјуктурен кадар или кадар од посебен интерес, ниту пак е одредено кој орган во конкретен случај дава оценка за тоа;

г) во точката 4 на член 17 е утврдено дека отстапувањето на стан претставува основ во распределбата на станови кој носи 40 бодови;

д) основот работен стаж (член 19) му дава право на работникот да учествува во распределбата на станови со по еден бод за секоја полна година работен стаж поминат во основната организација и во Работната организацијата за ПТТ сообраќај. Од ова произлегува дека работниот стаж поминат надвор од работната организација не е признаен како основ за распределба на станови.

5. Според членовите 21 и 23 од Уставот на СР Македонија, работниците во основната организација на здружениот труд утврдуваат основи и мерила за распоредување на остварениот доход за своја лична и заедничка потрошувачка, односно утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и за распределба на средствата за заедничка потрошувачка. Согласно членот 179 и членот 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здруже-

ниот труд, слободно и рамноправно, во согласност со самоуправната спогодба за здружување на трудот во основна организација, со референдум меѓу другото одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и на средствата за заедничка потрошувачка.

6. На основа наведените уставни и законски одредби Судов смета дека работниците во основната организација, слободно и рамноправно, по пат на референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка. Со оглед на тоа што средствата кои во основната организација се издвојуваат за изградба или купување станови за работниците или пак кои се наменети за давање кредити или други погодности за решавање на станбените прашања на работниците, претставуваат средства за заедничка потрошувачка, Судов смета дека и самоуправниот општ акт со кој се утврдуваат основите и мерилата за нивна распределба, мора да биде донесен од работниците во смислата на членот 23 од Уставот и во форма на изјаснување преку референдум, како што тоа го наложува членот 463 од Законот за здружениот труд. Со оглед на тоа што оспорениот правилник не е донесен на референдум Судов утврди дека оспорениот правилник не е во согласност со Уставот и законот.

Оценувајќи ги членовите 15 и 16 на правилникот во поглед на утврдените распони во мерилата по основот работен придонес и по основот кадар од посебен интерес, Судов смета дека на ваков начин всушност не се утврдени мерила по овие основи поради што Судов најде дека и тие одредби не се во согласност со Уставот. Од друга страна, кога во распределбата на станови извесен приоритет им се дава на кадрите од посебно значење за основната организација, Судов смета дека основната организација е должна, претходно со нормативен акт да определи кои стручни кадри се од посебно значење за неа. Понатаму, доколку основната организација одлучи станбеното прашање на овие работници да го решава од средствата на фондот за заедничка потрошувачка, како што е во случајов, Судов смета дека таа е должна да го определи обемот на учеството на работниците од посебен интерес во користењето на средствата од фондот за заедничка потрошувачка со цел другите работници да не се доведат во нерамноправна положба имајќи предвид дека споменатиот основ не е израз на принципот на взаемност и солидарност ниту на принципот на наградување според трудот, туку е израз на кадровската политика во основната организација, па не би било во согласност со Уставот и законот тој основ да се предимензионира во однос на споменатите уставни и законски принципи.

Точката 4 на член 17 од оспорениот правилник, според која отстапувањето на стан служи како критериум за добивање извесен број бодови за доделување на нов стан, Судов смета дека ги доведува работниците кои немаат никаков стан во нерамноправна положба со оние кои имаат веќе добиено стан на користење. Според мислењето на Судов, поседувањето или користењето на стан по основ на станарско право, без обзир дали и во која мерка е несоодветен, претставува полесен случај на станбена загрозеност отколку немањето никаков стан, па би било спротивно на начелото на еднаквост работниците кои веќе имаат стан да добиваат предимство пред другите работници. Доколку на овие работници, станот кој го поседуваат навистина не одговара на нивните потреби, тогаш таа околност ќе се цени според основот станбени прилики на работникот, така што поседувањето на несоодветен стан може да биде околност при определувањето на станбените прилики, а не како самостоен основ во распределбата на станови. Поради тоа Судов смета дека и оваа одредба не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

Непризнавањето на работниот стаж поминат надвор од работната организација за ПТТ сообраќај, според мислењето на Судов создава состојба на

неоправдано привилегирање на оние работници кои имаат поголем работен стаж во ПТТ службата. Ова затоа што Судов смета дека основната организација, предвидувајќи го работниот стаж како основ во распределбата на станова, треба да поаѓа од работниот стаж како елемент и израз на личниот придонес на работникот што со својот минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација и во развивањето на материјалната основа на социјалистичкото општество. Поаѓајќи од ова, а особено имајќи го предвид општествениот карактер на средствата за општа и заедничка потрошувачка, Судов смета дека непочитувањето на работниот стаж во други организации е во спротивност со уставното начело на еднаквост и со уставните одредби за општествениот карактер на средствата за општа и заедничка потрошувачка, поради што членот 19 од оспорениот правилник го оцени како противуставен.

На основа изнесеното, Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 19/79

7 јуни 1979 година
Скопје

Го заменува Претседателот на
Уставниот суд на Македонија
Судија,

Осман Мифтари. с. р.

Од извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за издвојување и насочување на средства од малопродажната цена на моторниот бензин од 86 и 98 октана, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 15/79, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МОТОРНИОТ БЕНЗИН ОД 86 И 98 ОКТАНА

Во член 3, место датата „27 април“ треба да стои „25 мај“.

Бр. 23-1110/1
25 мај 1979 година
Скопје

ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО
НА СР МАКЕДОНИЈА

Од извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за изменување на Одлуката за определување висината на надоместокот од малопродажната цена на бензинот и плинското масло, наменет за изградба, реконструкција и одржување на патиштата, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 15/79, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОК ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО, НАМЕНЕТ ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА

Во член 2, место датата „27 април“ треба да стои „25 мај“.

Бр. 23-1110/1
25 мај 1979 година
Скопје

ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО
НА СР МАКЕДОНИЈА

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

287.

Брз основа на член 15 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78), член 188 став 1 точка 5 и член 203 став 1 точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79), Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Друштвото на музичките уметници на Македонија склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ МУЗИЧКИ УМЕТНИЦИ ОД МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој договор се регулира спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување на слободните музички уметници од Македонија (во натамошниот текст: осигуреници) и членовите на нивните семејства.

Член 2

Правата и обврските од пензиското и инвалидското осигурување според овој договор се остваруваат со денот на здобивањето својство на осигуреник.

Својство на осигуреник се здобива со денот на признавање својството на слободен уметник.

Овој договор не се однесува на лицата од прет-

ходниот став кои се осигурени за пензиско и инвалидско осигурување по друга основа.

Член 3

Одредбите на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Статутот и другите општи акти на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за здобивање, користење и губење на правата и за постапката за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување, ако со овој договор не е поинаку определено, се применуваат и на осигурениците од овој договор.

Прописите од претходниот став со кои се регулирани правата на учесниците во Народноослободителната војна, шпанските борци и учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија, кои во тоа движење стапиле најдоцна до 31 март 1948 година и учествувале во тоа движење до 8 јули 1949 година, ќе се применуваат и на осигурениците учесници во НОВ, шпанските борци и учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија кога ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување по овој договор.

Член 4

Осигурениците по овој договор плаќаат придонес пропишан со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 5

Осигурениците и членовите на нивните семејства можат да ги остваруваат правата од пензиско-

то и инвалидското осигурување кога сите стасани придонеси за пензиско и инвалидско осигурување ќе бидат во целост уплатени.

Член 6

Основиците на осигурување што служат за определување на правата и плаќањето на придонесот се утврдуваат во единствени износи во зависност од должината на пензискиот стаж.

Член 7

Пензиите, паричниот надоместок за телесно оштетување и додатокот за помош и нега, остварени по овој договор, се усогласуваат според мерилата и начелата утврдени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Статут на Заедницата).

Член 8

Правата од пензиското и инвалидското осигурување осигурениците и членовите на нивните семејства ги здобиваат во обем и под условите определени со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Статутот и другите општи акти на Заедницата, ако со овој договор не е и поинаку определено.

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 9

Право на старосна пензија може да се остварува откако осигуреникот помине најмалку 3 години во осигурување во својство на слободен музички уметник.

Право на семејна пензија може да се остварува ако умрениот осигуреник поминал најмалку една година на осигурување во својство на слободен музички уметник.

Едногодишен рок на осигурување од став 2 на овој член нема да се бара кога правото на семејна пензија се остварува по смртта на осигуреникот кај кого смртта настапила како последица на несреќа на работа или професионална болест.

Член 10

Осигурениците по овој договор не можат да остварат право на старосна пензија по одредбите на член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, како и заштитен додаток.

Член 11

Старосна пензија се одредува од пензиската основа која се утврдува од просечниот износ на основиците на осигурувањето според кои е уплатуван придонесот за пензиско и инвалидско осигурување во последните 10 години осигурување пред остварувањето на правото на пензија или во кои и да било последователни 10 години осигурување од член 22 на овој договор по кој осигуреникот бил осигурен.

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 12

Осигурениците можат да се здобиваат со правата од инвалидското осигурување по основа на инвалидност од I и III категорија, телесно оштетување од најмалку 30% и непосредна опасност од настапување на инвалидност во врска со вршењето на уметничката дејност по основа на која се осигурени (во натамошниот текст: уметничка дејност).

Член 13

Инвалидност во смисла на член 56 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и овој договор постои кога кај осигуреникот поради бо-

лест, повреда надвор од работа, несреќа на работа или професионална болест настапи губење или намалување на способноста за вршење уметничка дејност, кои не можат да се отстранат со лекување односно со мерки на медицинска рехабилитација.

Член 14

Осигуреник кој се здобил со право на професионална рехабилитација се оспособува за работа на друга соодветна работа за која се бара стручна подготовка што одговара на неговата на пропишан начин стекната стручна подготовка, со тоа што не може да се оспособува за работно место од пониска категорија од онаа за која се бара средна стручна подготовка.

Член 15

Професионална рехабилитација на осигуреник и упатување на друга соодветна работа се врши на ист начин и по иста постапка како е тоа предвидено со одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата.

Член 16

Право на инвалидска пензија може да се остварува откако осигуреникот помине најмалку 3 години во осигурување во својство на слободен музички уметник.

По исклучок од став 1 на овој член осигуреникот кај кого настапи инвалидност предизвикана од несреќа на работа или професионална болест остварува право на инвалидска пензија и пред истекот на три години осигурување во својство на слободен музички уметник.

Член 17

Инвалидска пензија се одредува од пензиската основа што се утврдува на ист начин на кој се утврдува основата на старосната пензија според член 11 од овој договор.

Член 18

Како основица за определување на материјалното обезбедување во врска со професионалната рехабилитација и за определување на привремен надоместок во врска со користење правото на вработување на друга соодветна работа се зема основата од член 22 на овој договор.

Висината на материјалното обезбедување односно надоместокот од став 1 од овој член се определува во обем и под условите предвидени со одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Статутот на Заедницата и други самоуправни општи акти што важат за осигурениците во здружениот труд.

Член 19

Кога за определување на одделни права од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата се зема предвид личниот доход на осигуреникот остварен во определен период пред настапувањето на инвалидност како личен доход за определување на тие права по овој договор се земаат износите на основиците на осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен во соодветниот период пресметани во смисла на соодветните одредби од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Статутот и други општи акти на Заедницата.

ПЕНЗИСКИ СТАЖ

Член 20

Во пензиски стаж на осигурениците им се сметаат:

1) периодите навршени во осигурување според овој договор, а по извршената уплата на соодветните придонеси;

2) времето кое по член 46 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување и член 119 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување се смета во посебен стаж;

3) времето поминато во осигурување кое се смета според одредбите на член 124 до 130 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и член 124 и 125 од Статутот на Заедницата;

4) времето што во смисла на член 75 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување се смета во пензиски стаж како периоди на стаж на осигурување и периоди на посебен стаж.

Член 21

Кога признавањето на определени периоди во пензиски стаж по Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата е условено со стекнување својство на работник во здружен труд или определено траење или престанок на тоа својство, ќе се смета дека тој услов е исполнет со почетокот на вршењето на уметничката дејност, односно со определеното траење или престанок на таа дејност.

ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 22

За определување на правата од пензиското и инвалидското осигурување и за плаќање на придонес, осигурениците се распоредуваат според должината на пензискиот стаж во следните основици на осигурување:

со стаж до 5 години	2300
преку 5 до 10 години	3000
преку 10 до 20 години	4000
преку 20 до 30 години	5000
преку 30 години	6400

Определување повисока основица на осигурување според навршениот пензиски стаж се врши од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој се исполнети условите за промена на основицата на осигурување.

Вака утврдените основици сметано од 1. 1. 1980 година во почетокот на секоја година се усогласуваат со стапката на просечниот номинален пораст на личниот доход остварен во СР Македонија во изминатата година.

Ако порастот на личниот доход во минатата година во Републиката бил помал од 5% па затоа не е извршено пресметување на основиците на осигурувањето во смисла на став 1 од овој член, процентот на зголемувањето на личните доходи од претходната година се додава на процентот на зголемувањето на личните доходи во наредната година, па основиците на осигурување се зголемуваат за вкупниот процент на зголемувањето на личните доходи по двете години во смисла на став 1 од овој член.

ПРИДОНЕСИ

Член 23

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се пресметува и уплатува од основиците на осигурување по стапката на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување.

Пресметувањето на стапката на придонесот во смисла на став 1 од овој член се врши на начин пропишан за пресметување на стапката на придонесот за примена на него износите на личните доходи на осигурениците во здружениот труд со полно работно време.

Обврската за плаќање на придонесот стасува првиот ден во месецот за тековниот месец.

Член 24

Обврзник за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на слободните музички уметници е Друштвото на музичките уметници на Македонија.

Член 25

Обврската за плаќање на придонесот престанува со изминување на 30 дена од настапувањето на привремената неспособност (спреченост) за работа и придонесот не се плаќа за сето време на непрекинатото траење до крајот на месецот во кој престанала таа неспособност (спреченост) за работа.

КОРИСТЕЊЕ И ГУВЕЊЕ НА ПРАВАТА

Член 26

Осигурениците кои остварат старосна пензија според овој договор можат пензијата да ја користат и ако продолжат со вршење на самостојна уметничка дејност, со тоа што вршењето на самостојната уметничка дејност по остварувањето на правото на пензија не се смета во друга самостојна осигурување за зголемување односно повторно определување право на пензија.

Член 27

На корисниците на пензија остварена по овој договор со пензиски стаж помалку од 40 години (мажи) односно 35 години (жени), кои ќе се вработат или започнат со вршење на друга самостојна дејност по основа на која се осигурени, освен уметничката, не им припаѓа за тоа време пензија.

Член 28

На корисник на старосна пензија кој пензијата ја остварил како учесник уметник, или по друга основа со пензиски стаж помалку од 40 години (маж) односно помалку од 35 години (жена) како и на корисник на привремена инвалидска пензија кој по остварувањето на правото на пензија продолжи односно повторно почне да врши уметничка дејност, се признава својство на осигуреник од денот со кој по барање му е запрена исплатата на пензијата.

Времето на вршењето на уметничката дејност во смисла на претходниот став на овој член се признава како стаж на осигурување за зголемување односно повторно определување на старосната пензија (член 32 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување), односно инвалидска пензија (член 42 од Статутот на Заедницата).

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 29

Својството на слободен уметник — музичар во смисла на член 2 од овој договор го утврдува Друштвото на музичките уметници на Македонија.

Член 30

Решение по барањето за утврдување својство на слободен уметник — музичар донесува Друштвото од член 29 од овој договор.

Член 31

Основната заедница донесува решение со кое се признава својството на осигуреник и определува основица на осигурување според утврдениот пензиски стаж.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 32

На осигуреник кој се вработил во странство како лице во работен однос му престанува правото на осигурување по овој договор, без оглед дали за времето на таквото вработување е задолжително осигурен кај странски носител на социјалното осигурување.

Член 33

Овој договор може да се менува само во согласност на договорните страни.

Ако помеѓу договорувачите не се постигне спогодба за измена на договорот, спорот ќе го решава арбитражна комисија од три члена. Во арбитражната комисија секоја странка именува по еден член, а овие спогодбено го избираат третиот член, како претседател. Одлуката на арбитражната комисија е задолжителна за обете договорни страни.

Член 34

Во сите случаи кога овој договор се повикува на прописите од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата, а дојде до измена на тие прописи, при остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување и извршувањето на обврските на овој договор ќе се применат соодветните измени.

Член 35

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 01-1724/1

12 јули 1979 година

Скопје

Друштво на музичките уметници
на Македонија

Претседател,

Благоја Николовски, с. р.

Самоуправна интересна заедница на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

Секретар,

Илија Бошков, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд поднесена е тужба од тужителот Стопанска банка — Филијала — Скопје како право-приемник на градски фонд за станбена изградба на град Скопје, против тужениот Димитар Индовски од Скопје, ул. „Партизанска“ бр. 8, за неосновано збогатување. Вредност на спорот 25.776,13 динари.

Бидејќи местожителството на тужениот не е познато, поставен му е привремен застапник и тоа адвокат Глигор Дончевски од Скопје, кој ќе го застапува тужениот додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека на тужениот не му биде поставен старател.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, II. бр. 3333/75. (45)

Пред овој суд поднесена е тужба за издршка на малолетните Костадин и Бранко Јовановиќ, преку законскиот застапник Љубица Јовановиќ, сите од Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 29, против тужениот Слободан Јовановиќ од Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 29, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 800,00 динари.

На тужениот во овој спор му е поставен привремен старател адвокатот Екрем Али од Скопје, бидејќи тужениот е со непознато бораиште и привремениот старател ќе го застапува сè додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека не му биде поставен старател. Вредност на спорот 5.323,80 динари.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, II. бр. 5268/77. (46)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води граѓанска парница за надомест на штета од тужителот ООЗТ „Електрополог“ — Тетово против тужениот Алим Тефик од село Шипковица, Тетовско, а сега со непозната адреса на привремена работа во СР Германија.

Бидејќи тужениот Алим Тефик од село Шипковица, Тетовско, се наоѓа на привремена работа во СР Германија со непозната адреса, се повикува да се јави во овој суд или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно судот ќе му определи старател кој ќе го застапува во спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 649/79. (44)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1506/78 од 21. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1089-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната организација Основно училиште „Гоце Делчев“ II. О. — Кавадарци, ул. „Нов градски центар“ бб, со следните податоци:

Училиштето е основано со решението бр. 01-2271 од 11. VII. 1975 год. на Собранието на општината Кавадарци.

Основни дејности:

120111 — Основно образование од општ тип.

Училиштето во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Училиштето за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Петровски Драган, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1506/78 од 21. IV. 1979 година. (84)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 945 од 2. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-118-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Маршал Тито“, с. Бајловце со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Кирил Трајковски, директор, а се запишува нов застапник на работната организација Душан Стоилковиќ, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 945/1979 година. (89)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1021 од 6. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-943-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училишниот центар за средно образование ООЗТ — Техничко училиште „Наце Буџони“ — Куманово со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Доцевски Новко Димитар, директор, а се запишува како нов застапник на ООЗТ — Техничко училиште „Наце Буџони“ — Куманово, привремен управник Митевски Живко, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1021/1979 година. (88)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 113 од 3. V. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1361-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, со целосна одговорност — Скопје, со следните податоци:

Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е основана со Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/73 и 42/77).

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Статутот на Заедницата.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на СИЗ е Илија Бошков, секретар, без ограничување.

Во составот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се наоѓаат следните основни заедници:

I. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 91.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Скопје е основана со Самоуправната спогодба бр. 566/1 од 24. IV. 1978 година.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Киро Ефремов, секретар, без ограничување.

Обемот на овластувањата и одговорностите е утврден во Статутот на основната заедница.

II. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бб.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Битола е основана со Самоуправната спогодба бр. 06-160 од 4. IV. 1978 год.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: м-р Кирил Крстев секретар, без ограничување.

III. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Титов Велес, ул. „Шефки Сали“ бр. 6.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Титов Велес е основана со Самоуправната спогодба бр. 15 од 17. IV. 1978 година.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Сланев Андреа Милан, секретар, без ограничување.

IV. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Прилеп.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Прилеп е основана со Самоуправната спогодба бр. 8923/1 од 1. III. 1978 година.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Адамоски Илија, секретар, без ограничување.

V. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Куманово — Кратово, ул. „11 Октомври“ бр. 2.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Куманово — Кратово е основана со Самоуправната спогодба бр. 06-242/1 од 19. XII. 1978 година.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Кузмановски Орде, секретар, без ограничување.

VI. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Охрид, ул. „Димитар Влахов“ бр. 62.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Охрид е основана со Самоуправната спогодба бр. 03-4999 од 17. IV. 1978 год.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Наумовски Ѓорѓи, секретар без ограничување.

VII. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија; ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Струмица — Валандово, булевар „Маршал Тито“ бб.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Струмица — Валандово е основана со Самоуправната спогодба бр. 02-728/1 од 14. IV. 1978 година.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Атанасов Ристо, секретар, без ограничување.

VIII. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Тетово.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Тетово е основана со Самоуправната спогодба бр. 1301-1/1 од 17. IV. 1978 год.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Момир Мерџановски, секретар, без ограничување.

IX. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Штип, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 31.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Штип е основана со Самоуправната спогодба бр. 04-1/1 од 17. IV. 1978 година.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Емануил Атанасков, секретар, без ограничување.

X. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Гостивар, ул. „Борче Јовановски“ бб.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Гостивар е основана со Самоуправната спогодба бр. 08-223 од 27. III. 1978 година.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Михајловски Душан, секретар, без ограничување.

XI. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — Скопје — Основна заедница за подрачјето на општината Кавадарци, ул. „ЈНА“ бр. 11.

Основната заедница за подрачјето на општината Кавадарци е основана од 41 основачи.

Основни дејности:

— организира и обезбедува услови за спроведување на професионална рехабилитација и вработување на инвалидите на трудот;

— презема мерки за спречување од настапување на инвалидност, решавање на станбените потреби на корисниците на пензија;

— утврдува и презема мерки за обезбедување услови за закрепнување и рекреација на корис-

ниците на пензија и управува со средствата за таа намена;

— учествува во управувањето со работите на Заедницата;

— го следи и се грижи за остварувањето на правата и спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување и остварувањето на соработката со други заедници и организации;

— врши и други работи одредени со Статутот на Заедницата, Самоуправната спогодба за основање и Статутот на основната заедница.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка — неограничено.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница има целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Коцевски Драган, в.д. секретар на Основната заедница.

XII. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Кочани, ул. „Димитар Влахов“ бр. 5.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Кочани е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-483/1 од 14. IV. 1978 година.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Јованов Благој, секретар, без ограничување.

XIII. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Пробиштип, ул. „Јордан Стојанов“ бр. 12.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Пробиштип е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-353/1 од 18. IV. 1978 година.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Заовски Русе, секретар, без ограничување.

XIV. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Струга, ул. „Маршал Тито“ бб.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Струга е основана со Самоуправната спогодба.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

XXIII. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Крушево.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Крушево е основана со Самоуправната спогодба бр. 02-3/1 од 17. IV. 1978 година.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Адамоски Илија, секретар, без ограничување.

XXIV. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Македонски Брод.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Македонски Брод е основана со Самоуправната спогодба бр. 8923/2 од 1. 3. 1978 година.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Адамоски Илија, секретар, без ограничување.

XXV. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Радовиш.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Радовиш е основана со Самоуправна спогодба.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Кирил Стефанов, секретар, без ограничување.

XXVI. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Винаца.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Винаца е основана со Самоуправна спогодба од 14. IV. 1978 година.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Тасев Благој, секретар, без ограничување.

XXVII. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр.

2 — Основна заедница — Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 190.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Неготино е основана со Самоуправната спогодба бр. 3 од 12. IV. 1978 година.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Јованов Гошев Јордан, секретар, без ограничување.

XXVIII. Самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ц.о. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 — Основна заедница — Свети Николе, ул. „Карпошева“ бр. 36.

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Свети Николе е основана со Самоуправна спогодба.

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување.

Основната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е: Гонев Ристо, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 113 од 3. V. 1979 година. (93)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелства за завршена I, II и III година индустриско училиште, издадени од Индустриското училиште „Коле Неделковски“ — Титов Велес на име Грамбахова Зора, ул. „Герас Цунев“, Струмица. (3712)

Работна книшка на име Ленче Стефановска, ул. „Беласица“ бр. 19, Битола. (3713)

Свидетелство на име Звонимир Петрески, ул. „Маршал Тито“ згр. бр. 7, Прилеп. (3714)

Свидетелство за завршено осмо одделение на име Лозаноски Стојан, с. Манастирец, Македонски Брод. (3715)

Работна книшка на име Фередин Хајдини, ул. „Црнотравска“ бр. 76-а, Куманово. (3716)

Свидетелство на име Снежана Николовска, с. Костин Дол, Делчево. (3717)

Диплома на име Лирија Идризи, ул. „105“ бр. 19, Тетово. (3718)

Свидетелство на име Александра Пакова, ул. „Пајак Планина“ бр. 4, Титов Велес. (3719)

Свидетелство на име Идриз Бакиу, с. Доброште, Тетово. (3720)

Свидетелство на име Ракип Незири, с. Желино, Тетово. (3721)

Свидетелство на име Бахри Целадини, с. Вешале, Тетово. (3722)

Свидетелство на име Невзат Беџети, с. Боговиње, Тетово. (3723)

Здравствена легитимација на име Ризо Кујтим, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 71, Тетово. (3724)

Лична карта на име Ризо Кујтим, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 71, Тетово. (3724-а)

Работна книшка на име Бошко Аризанов, ул. „Горче Петров“, бр. 55, Куманово. (3725)

Свидетелство на име Ислам Демири, с. Топлица, Гостивар. (3726)
 Лична карта на име Гојур Демири, с. Равен, Гостивар. (3721)
 Возачка дозвола бр. 3989 на име Мицо Спироски, с. Пожаране, Гостивар. (3728)
 Свидетелство на име Реџеп Бајрами, с. Неготино, Гостивар. (3729)
 Свидетелство на име Ђкрем Селмани, с. Неготино, Гостивар. (3730)
 Работна книшка на име Лујза Филева, с. Ропотово, Прилеп. (3731)
 Ученичка книшка на име Момер Амедоски, ул. „Тригла“ бр. 227, Прилеп. (3732)
 Свидетелство на име Киро Петковски, ул. „Ст. Базерко“ бр. 8, Прилеп. (3733)
 Ученичка книшка на име Стева Стојаноска, с. Горно Село, Прилеп. (3734)
 Уверение на име Борис Мариоски, ул. „Б. Талески“ бр. 6, Прилеп. (3735)
 Свидетелство на име Слободан Крстески, ул. „Киро Фетак“ бр. 36, Прилеп. (3736)
 Свидетелство на име Лилјана Трајковска, ул. „Коњарец“ бр. 117, Прилеп. (3737)
 Работна книшка на име Танас Костов, ул. „Ј. Андоноски“ бр. 7, Прилеп. (3738)
 Свидетелство на име Кирчо Ристовски, ул. „В. Маслеша“ бр. 41, Куманово. (3739)
 Свидетелство на име Саљи Саљи, с. Јеловјане, Тетово. (3740)
 Свидетелство на име Муарем Кадри, с. Јеловјане, Тетово. (3741)
 Лична карта на име Ружди Бекири, Тетово. (3742)
 Лична карта на име Џемил Шакири, с. Речица, Тетово. (3743)
 Воена книшка на име Шефки Љума, ул. „Преспанска“ бр. 33, Тетово. (3744)
 Свидетелство на име Хусеји Селко, с. Врапчиште, Гостивар. (3745)
 Воена книшка на име Аџо Дамевски, ул. „П. Караџов“ згр. 4 вл. II, ст. II, Штип. (3746)
 Свидетелство на име Сабахета Џигал, с. Десово, Прилеп. (3747)
 Свидетелство на име Боге Станкоски, с. Тополчани, Прилеп. (3748)
 Свидетелство на име Маре Кафеџиоска, ул. „Партизанска“ бр. 31, Прилеп. (3749)
 Работна книшка на име Драгомир Стојановски, ул. „Џиглана Вардар“, бр. 11, Куманово. (3750)
 Работна книшка на име Мехмет Мехмети, ул. „Карл Маркс“ бр. 26, Куманово. (3751)
 Свидетелство на име Стојанка Арсовска, с. Дренок, Крива Паланка. (3752)
 Здравствена легитимација на име Љубица Трпчевска, с. Желино, Тетово. (3753)
 Воена книшка на име Салих Шабани, с. Добриште, Тетово. (3754)
 Уверение на име Душан Стојановски, Тетово. (3755)
 Воена книшка на име Мендух Мемети, ул. „Џетинска“ бр. 104, Тетово. (3756)
 Свидетелство на име Иљас Имери, с. Палатица, Тетово. (3757)
 Лична карта на име Боге Јовчевски, с. Луковица, Тетово. (3758)
 Свидетелство на име Цвета Мишевска, с. Луковица, Тетово. (3759)
 Свидетелство на име Шефике Ејупи, Гостивар. (3760)
 Уверение на име Иван Крстески, с. Балиндол, Гостивар. (3761)
 Ученичка книшка на име Јусуф Черкези, Гостивар. (3762)
 Свидетелство на име Џемиле Шабани, ул. „С. Симоноски“ бр. 5, Гостивар. (3763)
 Работна книшка на име Бошко Стојаноски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 1/14, Гостивар. (3764)
 Свидетелство на име Јанко Милошевски, с. Куманово, Гостивар. (3765)

Работна книшка на име Верка Чиплаковска, Берово. (3766)
 Свидетелство на име Стефан Скендерски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 21, Берово. (3767)
 Ученичка книшка на име Дуна Стојаноска, с. Сенокос, Прилеп. (3768)
 Ученичка книшка на име Трајан Вељаноски, с. Ропотово, Прилеп. (3769)
 Воена книшка на име Руждија Садиковиќ, с. Десово, Прилеп. (3770)
 Налог за службено патување бр. 148/95 на име Блаже Илиовски, с. Бараково, Демир Хисар. (3771)
 Свидетелство на име Јован Миовски, с. Умлена, Берово. (3772)
 Свидетелство на име Михаил Камберски, с. Владимирово, Берово. (3773)
 Работна книшка на име Наум Јанкоски, ул. „Шар Планина“ бр. 1, Прилеп. (3774)
 Здравствена легитимација на име Јованка Шамоска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 12, Прилеп. (3775)
 Свидетелство на име Трајанка Савеска, с. Загорани, Прилеп. (3776)
 Здравствена легитимација на име Стеван Мирчески, ул. „Ленин“ бр. 27, Прилеп. (3777)
 Воена книшка на име Бари Асани, с. Раковец, Тетово. (3778)
 Свидетелство на име Нухи Синани, с. Боговиње, Тетово. (3779)
 Лична карта на име Слободан Димовски, с. Фалише, Тетово. (3780)
 Здравствена легитимација на име Абдулџемил Камилџи, с. Нераште, Тетово. (3781)
 Свидетелство на име Мемаир Сулејмани, ул. „Полог“ бр. 13, Тетово. (3782)
 Воена книшка на име Елмаз Селими, с. Боговиње, Тетово. (3783)
 Здравствена легитимација на име Абдул Тахири, с. Палатица, Тетово. (3784)
 Здравствена легитимација на име Елмаз Абазџи, с. Боговиње, Тетово. (3785)
 Возачка дозвола на име Виктор Силјаноски, с. Пожаране, Гостивар. (3786)
 Свидетелство на име Мусли Реџаип, Гостивар. (3787)
 Свидетелство на име Јаким Илиев, с. Истибање, Винаца. (3788)
 Свидетелство за VIII одделение на име Мирчева Славјанка, с. Градско, Титов Велес. (3789)
 Свидетелство за положен завршен испит — металостругар, издадено од Метално училиште при Заводот за запослување — Кичево на име Нешкоски Тодосија Мирослав, Македонски Брод. (3790)
 Свидетелство на име Сејфула Берзати, с. Стримница, Тетово. (3791)
 Свидетелство на име Мухарем Џемаилџи, Тетово. (3792)
 Здравствена легитимација на име Владимир Антовски, с. Жилче, Тетово. (3793)
 Воена книшка на име Синан Селими, ул. „Штипска“ бр. 18, Тетово. (3794)
 Возачка дозвола на име Јусуф Арифџи, с. Каменџане, Тетово. (3795)
 Свидетелство на име Бекир Нуредин, Тетово. (3796)
 Лична карта на име Хусни Беадини, с. Сламино, Тетово. (3797)
 Ученичка книшка на име Шабан Абазџи, с. Челопек, Тетово. (3798)
 Воена книшка на име Трајче Стојков, ул. „Јанко Глигоров“ бр. 2, Свети Николе. (3799)
 Работна книшка на име Нада Димеска, ул. „М. Козар“ бр. 171, Прилеп. (3802)
 Свидетелство на име Борис Боџески, с. Мажуџиште, Прилеп. (3803)
 Диплома на име Иванка Ковилоска, ул. „М. Козар“ бр. 64, Прилеп. (3804)
 Свидетелство на име Богоја Јанчески, с. Загорани, Прилеп. (3805)
 Свидетелство на име Ордан Јошески, Прилеп. (3806)

Уверение за прва помош бр. 013 на име Драган Митрески, ул. „Б. Корчагин“ бр. 2, Прилеп. (3807)

Налог за службено патување на име Блаже Илиевски, с. Бараково, Прилеп. (3808)

Здравствена легитимација на име Ристо Вопков, ул. „Орде Чопела“ бр. 112 — Варош, Прилеп. (3809)

Свидетелство на име Павлина Алексоска, ул. „Вера Циривири“ бр. 9, Прилеп. (3810)

Ученичка книшка за IV одделение на име Неда Лазареска (Пројческа) ул. „Владо Стојаноски“ бр. 67, Прилеп. (3811)

Воена книшка на име Милорад Петеијук, ул. „Републиканска“ бр. 12-в, Прилеп. (3812)

Сообраќајна дозвола на име Љубомир Маркоски, с. Беровци, Прилеп. (3813)

Свидетелство на име Блага Илиеска, с. Дреновци, Прилеп. (3814)

Свидетелство на име Павлина Илиеска, с. Дреновци, Прилеп. (3815)

Ученичка книшка на име Силвана Шереметоска, ул. „Бр. Бешироски“ бр. 32, Прилеп. (3816)

Свидетелство на име Трајанка Боболеска, с. Кривогаштани, Прилеп. (3817)

Диплома бр. 27, издадена од Воено-техничка академија, Загреб на име Живко Велкоски, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 104 Прилеп. (3818)

Ученичка книшка на име Мирослав Цветкоски, Куманово. (3819)

Работна книшка на име Нуадин Ајети, Куманово. (3820)

Свидетелство на име Кордица Вуковиќ, ул. „Карл Маркс“ бр. 76, Куманово. (3821)

Свидетелство на име Дејка Петрушевска, ул. „11 Октомври“ бр. 70, Куманово. (3822)

Свидетелство на име Томе Велковски, с. Извор, Титов Велес. (3823)

Свидетелство на име Исен Мислими, с. Слатино, Тетово. (3824)

Свидетелство на име Сулејман Исо, Гостивар. (3825)

Свидетелство на име Бајрам Сетки, с. Неготино, Гостивар. (3826)

Диплома за КВ работник на име Воислав Павлоски, ул. „Мл. Прујоски“ бр. 6, Гостивар. (3827)

Лична карта на име Спасен Миткоски, с. Тумчевиште, Гостивар. (3828)

Свидетелство на име Насир Таири, ул. „18 Ноември“ бр. 61, Гостивар. (3829)

Здравствена легитимација на име Спасен Миткоски, с. Тумчевиште, Гостивар. (3830)

Лична карта на име Димко Стојоски, с. Долни Манастирец, Македонски Брод. (3831)

Свидетелство на име Али Реџеми, с. Дворце, Горче Петров. (3832)

Работна книшка на име Евгџа Поповска, кеј „Вардар“ бр. 1/11, Гостивар. (3833)

Ученичка книшка на име Елена Јулзмева, ул. „Борис Кидрич“ бр. 23, Гостивар. (3834)

Свидетелство на име Неази Мемеди, с. Дебреше, Гостивар. (3835)

Свидетелство на име Ламбе Шутиноски, с. Вевчани, Струга. (3836)

Диплома на име Добривој Крстески, с. Латово, Македонски Брод. (3837)

Свидетелство на име Рахим Ислами, с. Непроштено, Тетово. (3838)

Возачка дозвола бр. 5120 на име Гази Деари, с. Горно Седларце, Тетово. (3839)

Уверение за кебапчија на име Емин Емини, с. Расадиште, Тетово. (3840)

Здравствена легитимација на име Зекир Мемедов, Тетово. (3841)

Свидетелство на име Абдуљемиљ Рамадани, ул. „Љуботенска“ бр. 29, Тетово. (3842)

Свидетелство на име Етемганирфан Салиу, с. Градец, Тетово. (3843)

Свидетелство на име Исман Арифи, с. Челопек, Тетово. (3844)

Свидетелство на име Маслина Милошевска, ул. „Сутјеска“ бр. 2, Берово. (3845)

Свидетелство на име Нада Клочева, Виница. (3846)

Свидетелство на име Ленче Димова, ул. „Бл. Горев“ бр. 141, Титов Велес. (3847)

Свидетелство на име Цавит Рамадани, с. Синичане, Тетово. (3848)

Свидетелство на име Јусуф Даути, с. Синичане, Тетово. (3849)

Свидетелство на име Сетки Ајредини, с. Неготино, Тетово. (3850)

Свидетелство на име Мусли Јусуфи, с. Челопек, Тетово. (3851)

Диплома на име Вајдини Зекири, с. Челопек, Тетово. (3852)

Свидетелство на име Екрем Зекири, с. Речица, Тетово. (3853)

Свидетелство на име Флорика Илијеска, ул. „Ил. Антески“ бр. 3-а, Гостивар. (3854)

Свидетелство на име Сакип Несими, с. Форино, Гостивар. (3855)

Свидетелство на име Назије Ејупи, Гостивар. (3856)

Свидетелство на име Бељуљ Садику, с. Чегране, Гостивар. (3857)

Свидетелство на име Мевлиде Билали, Гостивар. (3858)

Свидетелство на име Екрем Далипи, с. Сенокос, Гостивар. (3859)

Свидетелство за VI одделение на име Убавка Горѓиевска, Гостивар. (3860)

Свидетелство на име Ариф Сулејмани, с. Градец, Гостивар. (3861)

Ученичка книшка на име Снежана Јовевска, с. Очипале, Делчево. (3862)

Свидетелство на име Лазо Шијакоски, с. Плетвар, Прилеп. (3863)

Работна книшка на име Марија Лазова, ул. „9 Ноември“ бр. 13, Титов Велес. (3864)

Лична карта на име Вајдин Зекири, с. Челопек, Тетово. (3865)

Возачка дозвола на име Бајрам Ајрули, с. Долна Лешница, Тетово. (3866)

Сообраќајна дозвола на име Бајрам Ајрули, с. Долна Лешница, Тетово. (3866-а)

Свидетелство на име Зекир Зекири, с. Цепчиште, Тетово. (3867)

Здравствена легитимација на име Затко Богоевски, с. Блаце, Тетово. (3868)

Свидетелство на име Невзат Зејнели, ул. „129“ бр. 4, Тетово. (3869)

Свидетелство на име Шефит Адеми, с. Челопек, Тетово. (3870)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 144 и 145 од Статутот, Работничкиот совет на ООЗТ „Ентерпроект“ — Скопје, во состав на Работната организација „29 Ноември“ — Скопје,

распишува КОНКУРС

за именување индивидуален работоводен орган директор на ООЗТ „Ентерпроект“

1. Пријавените кандидати, покрај општите услови предвидени со Законот, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат висока стручна подготовка, архитектонски факултет, со пет години работно искуство;

— да поседуваат морално-политички квалитети,

— во досегашната работа да имаат покажано спремност за развивање на самоуправни права;

— да се достави петгодишен план за работа на оваа ООЗТ;

— да имаат проверени квалитети во поглед на стручноста, организационите и други работни способности;

— да не се осудувани по член 511 од Законот за здружениот труд.

2. Да се достави диплома за завршено образование.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребни документи за исполнување на бараните услови да се достават на Конкурсната комисија на работничкиот совет на ООЗТ „Ентер-проект“ — Скопје, во состав на Работната организација „29 Ноември“ — Скопје, „12 Ударна бригада“ 66, тел. 225-344.

Некомплетираните документи, како и ненавремено доставените, нема да се земаат предвид при разгледувањето. (175)

Врз основа на член 67 од Статутот на Работната организација за производство на текстил и промет „Братство“ — Ростуше, Конкурсната комисија

о б ј а в у в а ПОВТОРЕН КОНКУРС

за реизбор на раководни работни места:

1. директор на работната организација,
2. шеф на комерцијалната служба,
3. шеф на сметководството,
4. шеф на општата служба,
5. шеф на работната единица текстил.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. за работното место под реден број 1 — да има висока или виша стручна спрема од економска, правна или текстилна насока, со три години работно искуство на раководни работи и работни задачи; с е н а с т р ч н а с п р е м а о . е к о н о м с к а и л и т е к с т и л н а н а с о к а с о ч е т и р и г o d и н и р a б o т н o i c k y c t b o н а р a k o в o d н и р a б o т и и р a б o т н и з a d a ч и ; o c н o в н o y ч и л и ш т e и 6 (ш e c т) g o d и н и r a б o т н o i c k y c t b o н а р a k o в o d н и р a б o т и и р a б o т н и z a d a ч и ;

2. за работното место под реден број 2 — да има висока стручна спрема од економска насока со три години работно искуство на раководно работно место;

3. за работното место под реден број 3 — да има висока стручна спрема од економска насока со три години работно искуство на раководно работно место;

4. за работното место под реден број 4 — да има висока стручна спрема од правна насока со три години работно искуство на раководно работно место;

5. за работното место под реден број 5 — да има висока стручна спрема од текстилна насока со три години работно искуство на раководно работно место.

Кандидатите за сите работни места треба да ги исполнуваат и овие услови:

— да поседуваат морално-политички квалитети; — да не им е изречена забрана за такви работи од член 511 од Законот за здружениот труд.

Кон молбите да се достават следните документи:

— диплома за школска подготовка, — потврда за работно искуство, — уверение дека не е осудуван и не е под истрага.

Молбите со другите документи да се достават до: Конкурсната комисија при Работната организација „Братство“ — Ростуше.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните и ненавремено доставените документи нема да се земаат во разгледување и ќе им бидат вратени на кандидатите. (170)

Конкурсната комисија на Основната организација на здружен труд „ПРОЛЕТЕТ“ — Крива Паланка

р а с п и ш у в а КОНКУРС

за именување на:

1. Финансиски раководител — директор
2. Технички раководител — директор

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

Под точка еден — да имаат завршено економски факултет со 4 години работно искуство во струката;

— да се морално-политички подобни за вршење на функцијата;

— да не постојат пречки од член 511 од ЗЗТ.

Под точка два — да имаат завршено машински факултет или виша техничка школа, отсек машински, со 4 години работно искуство во струката;

— да се морално-политички подобни за вршење на функцијата;

— да не постојат пречки од член 511 од ЗЗТ.

Кон молбата кандидатите треба да ги приложат следните документи:

— диплома за бараната стручна подготовка, — доказ за работното искуство, — уверение дека не е осудуван за дела од член 511 од ЗЗТ.

Молбите се поднесуваат на адреса: ООЗТ „Пролетер“ — Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 22.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (169)

Д И Н А

Страна

- | | | |
|------|--|-----|
| 330. | Закон за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги — — — — — | 597 |
| 331. | Одлука за помилување на осудени лица — — — — — | 598 |
| 332. | Одлука за изменување на Одлуката за определување висината на надоместокот од малопродажната цена на бензинот и плинското масло, наменет за изградба, реконструкција и одржување на патиштата — — — — — | 598 |
| 333. | Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одредување на максималните цени на весниците „Нова Македонија“, „Флака е влазнимит“ и „Бирлик“ — — — — — | 598 |
| 334. | Решение за именување советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — | 599 |
| 335. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 3/79 од 14 јуни 1979 година — — — — — | 599 |
| 336. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 19/79 од 7 јуни 1979 година — — — — — | 600 |
| ✓ | Исправка на Одлуката за издвојување и насочување на средства од малопродажната цена на моторниот бензин од 86 и 98 октана — — — — — | 601 |
| ✓ | Исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за определување висината на надоместокот за изградба, реконструкција и одржување на патиштата — — — — — | 601 |

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

287. Договор за пензиско и инвалидско осигурување на слободните музички уметници од Македонија — — — — — 601

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

ви ги препорачува следните изданија:

1. **ЗБИРКА**
УСТАВ НА СФРЈ и
УСТАВ НА СРМ во една книга
— Второ издание —
Цена 50 динари.
2. **ЗБИРКА НА НОВИТЕ КРИВИЧНИ ЗАКОНИ**
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА
со експозе
— Второ издание —
Цена 60 динари.
3. **ЗБИРКА**
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД
Цена 62 динари.
4. **ЗБИРКА**
ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
со објаснувања и упатства за примена во практиката
Приготвил: Новак Марковски, пом. на републичкиот секретар за законодавство и организација
Рецензија и предговор: проф. д-р Владимир Митков и Милан Хорват.
Цена 100 динари.
5. **ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ**
со објаснувања
Приготвил: Еврипид Ричковски, раководител на група во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.
Цена 85 динари.
6. **НОВА ЗБИРКА**
ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Цена 43 динари
7. **ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ**
со објаснувања
Приготвиле:
Миле Крцковски и м-р Ванчо Проевски
Предговор: д-р Ѓорѓи Џаца, републички секретар за правосудство.
Цена 120 динари.
8. **ЗБИРКА НА ПРОПИСИ**
ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ
со обрасци и прилози
Цена 35 динари.
9. **ЗБИРКА НА ЗАКОНИ**
ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ
Цена 30 динари.
10. **ЗБИРКА НА ПРОПИСИ**
ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО
со судска практика и со предметен регистар
— Второ дополнето издание —
Приготвил: д-р Миле Хаџи Василев,
професор на Правниот факултет во Скопје.
Цена 65 динари.
11. **ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА**
од проф. д-р Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација.
Цена 200 динари.
12. **УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ**
од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје
Рецензија и предговор:
Проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ
Цена 90 динари.
13. **ЗБИРКА НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА**
Приготвил: Мирослав Тодоровски,
судија во Републичкиот совет за прекршоци
— се наоѓа во печат —
Цена —————
14. **ОПШТЕСТВЕН ПЛАН на СР Македонија**
за периодот од 1976 до 1980 година
— со основни пропорции за развојот на СР Македонија од 1976 до 1980 година
Цена 45 динари.
15. **ЗБИРКА НА ОДЛУКИ**
на Врховниот суд на Македонија
Цена 150 динари.
16. **ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА**
Цена 50 динари.
Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје.
По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата веднаш се доставува заедно со сметка.